

## ИСТАНБУЛ – ГРАДОТ НА ДВА КОНТИНЕНТА

Авионска програма од Скопје

05.03-08.03.2021 (3 ноќевања)



**(05.03.2021) СКОПЈЕ – ИСТАНБУЛ**

Пријавување на аеродромот во Скопје 3 часа пред предвидениот лет за Истанбул во 20:40 часот. Слетување на аеродромот во Истанбул во 00:15 часот. По завршување на пасошки и царински формалности, со организиран трансфер се упатувате кон хотелот, лоциран во стариот дел на Истанбул. **Ноќевање.**

**2 ДЕН (06.03.2021) ИСТАНБУЛ**

Појадок во хотел. Убаво одморени, впуштете се во пешачки разглед на стариот дел на градот кој Ви е на само неколку чекори од хотелот. Доживејте го Истанбул во поинакво светло, посетувајќи ја Аја Софија, Топ Капи, Сината џамија, Подземната цистерна и многу други знаменитости кои ќе Ви ја раскажат приказната на овој древен град. Вкусете геврек и турски чај покрај обала, пробајте од благиот специјалитет Ашуре, познат и како благото на Дедо Ное, баклава, лимонада, пробајте се што овој град Ви нуди (информации на цени за влезници во агенција). **Ноќевање.**

**3 ДЕН (07.03.2021) ИСТАНБУЛ**

Појадок во хотел. Денот започнете го со чај и поглед кон Босфорот и двата моста кои го поврзуваат Европскиот и Азискиот дел на Истанбул. Едниот зрачи со историја, другиот со гламур. Качете се на трамвај и патувајќи низ градот, уживајте во погледите кои истиот Ви ги пружа. Симнете се во Бешикташ и посетете го најгламурозниот сарај кој постои – Долмабахче Сарај, а денот завршете го со шопинг во еден од многуте трговски центри лоцирани во Истанбул. **Ноќевање.**

**4 ДЕН (08.03.2021) КАПАДОКИЈА**

Појадок во хотел. Се одјавувате од собите според политиката на хотелот, а багажот го оставате на сигурно место во истиот, до времето предвидено за трансфер. Последни часови за шолја чај или кафе со желба за повторна средба со градот на два континента. Организиран трансфер до аеродром, при што летот кон Скопје е во 20:20 часот локално време. Слетувате во Скопје во 19:45 часот.

## ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ПО ЛИЦЕ: 229 €

**ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:**

- ✓ Авионски билет на релација Скопје-Истанбул-Скопје со вклучени аеродромски такси и багаж;
- ✓ Организиран трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром;
- ✓ 3 ноќевања со појадок во хотел со 3\* според избор на агенцијата (пр. хотели Sun Comfort Hote/Art City Hotel Istanbul/Dedem Boutique Hotel );
- ✓ Асистенција 24/7 од агентите на New Ways of Travel.

**ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:**

- ☒ Задолжителен негативен PCR тест на COVID-19;
- ☒ Индивидуални трошоци;
- ☒ Факултативни излети со локален водич (цени и резервација во агенција);
- ☒ Патничко осигурување – ЗАДОЛЖИТЕЛНО (информации во агенција).

## НАПОМЕНИ

- Цената на пакет аранжманот е изразена по лице во двокреветна соба, по курс 1 евро = 62мкд;
- За патување во Турција е задолжително прикажување на негативен PCR тест на COVID-19;
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на редоследот на програмата;
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на цената на аранжманот, доколку дојде до промена на цените на авионските билети, хотелското сместување, цените на трансфер услугите како и факултативните излети;
- За ова патување потребно е да имате патна исправа со валидност од минимум 6 месеци, од датумот на враќање во Македонија;
- Резервација се гарантира исклучиво со депозит од 30%;
- Доплата на целиот износ на аранжманот, најдоцна 14 дена пред датумот предвиден за реализација.

